

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

GHOST DETECTOR

Јапонската фирма SolidAlliance го пушти во продажба своето најново ремек дело. По Sushi дискот и i-Duck стигна нешто сосема поинакво - GhostRadar, производ кој прв пат во историјата ја изложува долготочваната технологија на најнапредните јапонски стручњаци, отсега ќе може да се најде и во вашиот џеб. Лицата кои се занимаваат со барање духови, а досега тоа го правеле во посебно опремени простории, отсега тоа можат да го сторат со овој уред кој се става во компјутер.

Уредот е толку мал што може да се смести во секоја актовка или торбица, што значи дека може да се најде и во било кој џеб. GhostRadar може да послужи и како пренослива флеш меморија. На компјутерот се приклучува со помош на USB порт, така што од сега документите можат да се чуваат и в џеб. Значи, само за 140 евра се добива 512MB флеш меморија и што е најважно - сигурност од лошите духови.

УЖИВАЊЕ ПОД ПАЛМА

Првите мобилни телефони првенствено ги заинтересираа деловните луѓе, кои ги прифатија со раширени раце. Минаа многу години до моментот кога тие станаа вообичаена појава за сите, од 7 до 77 години. Развојот на PDA уредот е со ист тек: континуираната минијатуризација, напредокот на можностите, поедноставувањето и намалувањето на цената,

доведе до тоа мобилните телефони да станат прифатливи и за "обичните" луѓе. Во секој случај, доколку не сте брокер на Менхетен, не е причина овие два уреди да ги немате в џеб, а тие ќе Ви помогнат во комуникацијата и во чувањето податоци. Но, зошто два кога може само еден? Концептот на паметни телефони е базиран на идејата неколку уреди да се сместат во еден. Smartphone е термин кој требало да се користи само за "паметните" телефони на OS од Microsoft, но за многу кратко време тој бил разграбан и почнал да се користи за сите помалку моќни мобилни телефони. Генерално, доколку се телефонира со уреди кои имаат оперативни системи Palm, Symbian или Windows Mobile, може да се рече дека се има smart-phone.



MANHATTAN TRUE-TOUCH ROLL-UP

Дефинитивно ова е една од најчудните некогаш произведени тастатури. Верувале или не, тајната е во двата сантиметра, односно тастатурата е целосно направена од гума, така што може да се свитка секоја петтина од нејзината должина во вид ролат.



На матичната плоча се приклучува со помош на PS/2 конекторот и ги поддржува сите верзии на Windows од 95 до XP. Електрониката е вградена во гумената обвивка, а активниот дел со малиот PCB е монтиран во горниот десен

агол. Првиот контакт со тастатурата би требало да биде многу конфузен, но периодот на привикнување е релативно краток.

SAMSUNG SYNCMASTER 243T

Samsung моментно е лидер во технологијата за LCD монитори, основајќи мноштво производи, кои беа и се први во изминативе неколку години во LCD големината и аголот на прикажување на дисплејот.

Таков производ е преубавиот Samsung Syncmaster 243T TFT - LCD, кој изгледа навистина импресивно. Во своите 24 инчи дијагонала прикажува максимално 1920 x 1200 пиксели, има контраст 500:1, 170 степени видлив домен, 0.270 мм пиксел и секако аналого/дигитални влезови. Пивот можноста му е дополнителен плус. Особено интересно е тоа дека црната боја навистина е црна, а не бледо црна, што инаку е познат проблем на LCD мониторите. Субјективниот впечаток на екипата која го тестираше дека овој монитор станува многу подобар доколку играте игри, но за сè друго ќе биде сосема совршен. Неговата цена приближно е 2.700 американски долари.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177